



УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Ул. „Крсте Мисирков“ 10-А, 2000 Штип

ректор (032) 550 002
проректори (032) 550 010
генерален секретар (032) 550 003

Факс: (032) 390 700
E-mail: contact@ugd.edu.mk
www.ugd.edu.mk

Врз основа на член 97 од Законот за високото образование („Службен весник“ бр. 82/18), член 131 од Статутот на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр.40/18) и член 3 став 1 од Одлуката на Универзитетскиот сенат за покренување, спроведување и завршување на постапката за избор на органи и тела на Универзитетот и единиците на Универзитетот бр.0201-238/2 од 28.02.19 година се распишува

ЈАВЕН ОГЛАС

за избор на ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип

1. Се избира ректор на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, како раководен орган, кој го претставува и застапува Универзитетот во земјата и странство.
2. Ректорот се избира за мандатен период од 3 години, сметано од 15 септември 2019 година до 14 септември 2022 година.
3. Ректорот се избира на слободни, непосредни и тајни избори од страна на членовите на наставно-научните и уметнички совети на единиците.
4. Ректорот се избира од редот на редовните професори.
5. Заинтересираните кандидати за избор на ректор ги доставуваат потребните документи за исполнетост на општите и посебните услови за избор и тоа:
 - Пријава по огласот;
 - Одлука за избор во редовен професор;
 - Програма за работа;
 - Биографски податоци;
 - Библиографски податоци и
 - Изјава дека кандидатот не е вршител на друга јавна функција или функција во политичка партија.
6. Огласот за избор на ректор трае 5 (пет) работни дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.
7. Огласот се објавува во дневните весници „Нова Македонија“, „Коха“ и на веб страницата на Универзитетот (www.ugd.edu.mk).
8. Кандидатите пријавата со потребната документација ја доставуваат лично во архивата на Универзитетот или препорачано по пошта на адреса: Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, ул. „Крсте Мисирков“ бр.10А – Штип, со назнака „Универзитетска изборна комисија за избор на ректор на Универзитетот“.

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
(Универзитетска изборна комисија)